

Воведувањето на рамниот данок, регулаторната гилотина, модернизацијата и автоматизацијата на царинската процедура, се едни од најважните поволности кои ги нуди Владата во технолошко-индустриските развојни зони. А токму тие можат да бидат вистинско место за нашите иселеници, кои сакаат да отворат свои фабрики во Македонија.

Покрај ова, со одредбите од регулаторната гилотина за воведување едношалтерски систем, сега во земјава регистрирање компанија е можно за четири часа со минимални трошоци и воведување на правилото "молчењето е одобрување". Исто така, сега рапидно се укинуваат сите административни пречки и се овозможува брзо и ефикасно функционирање на бизнисот. Како пример каде можат да се вложат пари во Македонија, владините претставници ги посочија транспортниот, енергетскиот и телекомуникацискиот сектор, индустријата и во развојот на туризмот, како најперспективна гранка во моментот и во светски рамки.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Тоа дека македонската економија е силно зависна од парите кои во татковината ги испраќаат нашите иселеници не е нова и непозната работа. Но, за жал, не е нова работа тоа што и понатаму како земја никако не можеме барем дел од тие финансиски средства на печалбарите да ги претвориме во нови инвестиции во татковината и во нови работни места.

Според некои, навистина, неофицијални проценки се спомнува сума меѓу 800 милиони до милијарда долари годишно. Тоа е поради фактот што Македонија има бројна економска емиграција, иако точната бројка на иселеници не е дефинирана, но се претпоставува дека се движи од 200.000 во Западна Европа до 500.000 во прекуокеанските земји.

АРГУМЕНТИРАН ПОВИК НА ВЛ ИСЕЛЕНИЦИ НИЗ СВЕТОТ



ТУРИЗМОТ Е НОВАТА ШАНСА ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА
И ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ОД ИСЕЛЕНИЦИТЕ

ПОВИК ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Поради тоа, во обид да се презентираат можностите за инвестирање во земјава и досегашниот напредок на условите за развој на странските инвестиции, деновиве во Скопје се одржа Бизнис форум за македонските иселеници, во организација на Министерството за економија. На Форумот учествуваа 80 македонски иселеници и околу 200 домашни стопанственици.

На Форумот, стопанствениците од дијаспората ги поздравиле премиерот Никола Груевски, кој како посебна поволност за инвестирање ги истакна воведување-

посочи дека со одредбите од регулаторната гилотина за воведување едношалтерски систем, регистрирање компанија за четири часа со минимални трошоци и воведување на правилото "молчењето е одобрување", рапидно се укинуваат сите административни пречки и се овозможува брзо и ефикасно функционирање на бизнисот.

"Многу наши луѓе, кои своето богатство го стекнаа во услови на пазарна економија и кои сакаат своето знаење и пари да ги вложат во својата земја, во минатото беа соочени со бројни тешкотии, кои ги обесхрабруваа да инвестираат во Македонија. Наш интерес е да ја изградиме врската со вас. Ве повикуваме да инвестирате во својата родна земја не само поради патриотски чувства, туку и

СИЛНАТА МАКЕДОН СТАНЕ УШТЕ ПОСИЛ

Македонија се наоѓа на 71. место во светот од вкупно 157 рангирани држави според Индексот на економски слободи, што е иста позиција како и минатата година, а за седум места погоре во однос на 2006 година. Ова е наведено во истражувањето кое го направи специјализираната Фондација "Херитаџ" заедно со "Вол стрит журнал". Според истражувањето за економската слобода, Македонија остварила вкупно 60,8 индексни поени, што ја става во "средно слободни економии".

Индексот на економска слобода подразбира колку во една држава може слободно, лесно и брзо да се отвори бизнис, колку се поттикнува инвестирањето, особено на странските инвестиции, дали постои трговска слобода или мерки кои го ослободуваат увозот или извозот на производи и стоки, монетарна стабилност, колкава е корупцијата. Македонија најлошо е оценета во категоријата слобода од корупцијата (27 поени) и имотни права (30 поени).

Во споредба со европските држави, Македонија е 32. од 41 рангирана држава. Зад Македонија се Молдавија, Турција, Полска, Русија, Украина и Белорусија.

то на рамниот данок, регулаторната гилотина, модернизацијата и автоматизацијата на царинската процедура и поволностите кои ги нуди Владата во технолошко-индустриските развојни зони. Тој

поради можноста да направите добар бизнис и да заработите", истакна Груевски.

За премиерот Никола Груевски македонската дијаспора повеќе пати ја покажала својата поврзаност со татковината.

АДИНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ДО СИТЕ НАШИ

Тој особено ги истакна напорите кои ги прави Владата за подобрување на бизнис климата во земјава.

"Ваквите средби се доказ дека контактите и соработката со македонската дијаспора можеме да ги воспоставиме на поинаква квалитетна и продуктивна основа", нагласи Груевски.

На иселениците им се обрати и министерката за економија во оставка, Вера Рафајловска, која на присутните иселеници им зборуваше зошто треба да вложуваат во Македонија.

"Македонија е стабилна средина на политички и на макроекономски план и нејзината економија се потпира на развојот на малите и на средните претпријатија", рече таа.

Рафајловска вели дека стратегиската локација на Македонија ѝ овозможува брз и лесен пристап до регионалните пазари благодарение на договорите за слободна трговија потпишани со 27 земји-членки на ЕУ и со 13 други земји, меѓу кои Турција и Украина.

"Со тоа е овозможен слободен пристап до голем пазар, со 650 милиони потрошувачи", посочи Рафајловска.

Пред претставниците на дијаспората таа ги презентираше реформите кои ги презема Владата во даночниот систем, судството, образованието и подобрувањето на инвестиционата клима. Според неа, во насока на целосно елиминирање на можностите за корупција, Владата решително ги спроведува судските реформи и прави максимално подобрување на

за иселеништво ги информираше Македонците од дијаспората дека можат во секое време преку веб-страница целосно да бидат информирани и насочени каде можат да го вложат својот капитал.

"Минатата година изработивме адресар, во кој се евидентирани нашите стопанственици од Америка, Канада, Австралија и Европа", информираше Наумов.

Тој потенцира дека Агенцијата веќе им дава стручна и техничка помош на заинтересираните иселеници, за тоа како полесно да ги насочат инвестициите.

Како и да е, факт е дека во актуелната Влада има пет министри и заменици-министри кои се од дијаспората и кои се согласиле да ги пренесат своите искуства во интерес на напредокот на државата. Ваквите средби се доказ дека контактите и соработката со македонската дијаспора можат да се воспостават на поинаква квалитетна и продуктивна основа зашто, пред сè, токму македонската дијаспора повеќе пати ја покажа својата поврзаност со татковината преку испраќањето несобична материјална, хуманитарна и друг вид помош.

ПЕЧАЛБАРИТЕ НА КРСТОПАТ

Сепак, македонските иселеници многу малку се запознати каде можат да ги вложат своите пари во Македонија. Министерот без ресор Глигор Ташковиќ се

Многу наши луѓе, кои своето богатство го стекнаа во услови на пазарна економија и кои сакаат своето знаење и пари да ги вложат во својата земја, во минатото се соочуваа со бројни тешкотии и недоразбирања, кои ги обесхрабруваа да го вложат својот капитал во Македонија. Оваа Влада има намера да ја промени таквата слика.

"Не гледам проблем да се инвестира во Македонија. Ние повратниците треба да ги известиме иселениците дека доколку инвестираат во Македонија ќе бидат исто толку јаки како и странските бизнисмени кои тука доаѓаат. Инвестицијата би била најдобра кога би била во родното место, не само за да се направи добар бизнис, туку и за своја душа, за да се остане дома", со овие зборови им се обрати повратникот Тефик Тефиковски, од реканското село Јанче, на сонародниците бизнисмени, кои се раселени низ цел свет, на Бизнис форумот во Скопје.

Поголем број од присутните иселеници беа задоволни од она што го слушнаа. Еден од германските бизнисмени е и Васко Траев, кој 12 години живее во Дортмунд. Неговиот бизнис е поврзан со увоз на македонски бренд производи и тоа сортно вино, конзерви со зеленчук и свеж зеленчук и овошје. Тој вели дека Германците сакаат да конзумираат македонска храна.

"Дојден сум во земјава за да видам кои услови се нудат и за да можам да почнам некои бизниси во родниот крај, бидејќи соработувам со многу македонски фирми од винската и конзервната индустрија", вели Траев.

Тој појасни дека неговата компанија соработува со повеќе дистрибутивни куќи од Европа и производитите ги пламира од Ирска до Шпанија, Швајцарија, Шведска, Англија.

Еден од помладите македонски иселеници, Илија Секуловски, електроинженер од Мелбурн, Австралија, на Бизнис форумот дошол за да собере информации како може да се инвестира во Македонија.

"Конкретно, заинтересирани сме она што веќе 12 години го работиме во Австралија, а тоа е заштеда на енергија на големите компании, да го примениме и тука. Запознати сме со тоа дека имате голем проблем со снабдувањето со електрична енергија и овие наши искуства можат многу да помогнат", смета Секуловски.

СКА ДИЈАСПОРА ДА НА ВО МАКЕДОНИЈА

ефикасноста на процесите и на процедурите. Исто така, истакна дека странските директни инвестиции се добре дојдени во транспортниот, енергетскиот и во телекомуникацискиот сектор, во индустријата и во развојот на туризмот.

Директорот на Агенцијата за иселеништво, Васил Наумов, им порача дека е најдобро да се инвестира во својата земја од каде што им се корените. Агенцијата

пофали дека за 20-30 години Македонија ќе стане европски Сингапур и ги повика иселениците да инвестираат во земјава. Како предности тој ги наведе ниската инфлација, стабилната валута и балансираниот буџет. Директорот на Агенцијата за странски инвестиции, Виктор Мизо, им укажа на иселениците дека Македонија располага со конкурентна и млада работна сила, која добро е едуцирана.



ADNAN REISEN

STUTTGART

Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA